



Кoфинансирано од
Ерасмус+ Програмата
на Европската Унија



09.03.2018

ПОКАНА ЗА СТРУЧНИ ПРЕДАВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ CHANGE YOUR MINDSET-SPORT4EVERYONE

Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија Ве поканува на стручни предавања кои ќе се одржат од 16-18.03.2018 година во хотел КОНТИНЕНТАЛ, Скопје. Целта на овие предавања е подготовка на Насоки за промоција на спортот за лицата со инвалидност и нивна интеграција во општеството.

Предавањата ќе се одржат во рамките на проектот ChangeYour Mindset-Sport4Everyone кофинансиран од спортската програма на Erasmus+. Целта на проектот е промоција и подигање на нивото на свеста за важноста на спортот и телесната активност како и интеграцијата на младите лица со инвалидност (на возраст од 15-29 години) во рекреативни спортски активности.

Телесната активност како неизоставен дел од спортот има многу позитивни влијанија врз поединецот (лицето со инвалидитет) и општеството во целина. Таа не само што го унапредува телесното и менталното здравје, и спречува многубројни незаразни болести, туку и им пружа можност на младите лица со инвалидност за интеграција во општеството. Преку телесната активност и спортот, лицето со инвалидност може да го презентира својот талент, да го надоградува и успешно да се спротивстави на вообичаените стереотипи со кои секојдневно е соочено.

Едукациите се наменети за:

- младите лица со инвалидност (15 до 29 години возраст);
- нивните родители или членови на семејства;
- матичните лекари, лекарите од општа и училишна медицина, студенти на медицински факултет;
- наставниците по физичко образование спорт и здравје, кинезиолозите и студентите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.

Тим на предавачи го сочинуваат реномирани стручни лица од релевантни подрачја:

- **Др спец. Елвис Алексовски**, анестезиолог и реаниматолог, вработен во клиника „Жан Митрев“ во Скопје, претседател на Комисија за здравство и анти-допинг при Македонскиот параолимписки комитет;
- **Проф. д-р Горан Никовски**, професор по предмет Рекреација при Факултетот за физичко образование, спорт и здравје (ФФОСЗ), Скопје;
- **Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска**, професор по предмет Психологија на физичкото образование и спорт при Факултетот за физичко образование, спорт и здравје (ФФОСЗ), Скопје;
- **Ацо Занев**, дипломиран стручен физиотерапевт;
- **Ванчо Каранфилов**, врвен спортист – параолимпиец, освојувач на медали од врвни спортски натпревари, мотивациски говорник;
- **Оливера Наковска Бикова**, врвен спортист – параолимпиец, освојувач на медали од врвни спортски натпревари, мотивациски говорник;

Се радуваме на Вашето учество на настанот..

Со почит,

Бранимир Јовановски

Македонски параолимписки комитет

Изјава за одржување од одговорност: Оваа публикација ги содржи исклучиво ставовите на авторот на публикацијата и Комисијата не може да се смета одговорна во случај на користење на информации кои се содржат во неа.





Кoфинансирано од
Ерасмус+ Програмата
на Европската Унија



ДАТУМ	ВРЕМЕ	ЛОКАЦИЈА	НАСТАН	БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ	ЦЕЛНА ГРУПА
16.03.2018 петок	11:00-13:00	хотел КОНТИНЕНТАЛ	Тркалезна маса	сса 30	Претставници на спортски организации на лица со инвалидност и други граѓански и инвалидски здруженија
	15:00-18:00	хотел КОНТИНЕНТАЛ	Едукативни предавања	сса 40	Млади лица со инвалидност, нивни родители и членови на семејства
17.03.2018 сабота	10:00-13:00	хотел КОНТИНЕНТАЛ	Едукативни предавања	сса 30	Матични лекари, лекари општа и училишна медицина, студенти на медицински факултет
18.03.2018 недела	10:00-13:00	хотел КОНТИНЕНТАЛ	Едукативни предавања	сса 30	Наставници по физичко образование, спорт и здравје, студенти на ФФОСЗ

Изјава за одрекување од одговорност: Оваа публикација ги содржи исклучиво ставовите на авторот на публикацијата и Комисијата не може да се смета одговорна во случај на користење на информации кои се содржат во неа.

